

"266-a

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe tregtar individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3767.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3396/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15 и 61/15) во членот 10-а ставот (7) се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (2) на овој член води евиденција за сторителите на прекршок, за видот на изречените санкции и донесените одлуки на начин пропишан од функционерот кој раководи со прекршочниот орган.“

По ставот (7) се додава нов став (8) и гласи:

„(8) Против решенијата на прекршочниот орган со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 2

Членот 28-а се менува и гласи:

„Член 28-а

(1) По откривање на царински прекршок царинскиот службеник е должен да состави записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторувањето, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишуваат царинскиот службеник и сторителот.

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) на овој член на сторителот ќе му врачи мандатен платен налог. Приемот на мандатниот платен налог сторителот го констатира со свој потпис.

(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

(4) Сторителот кој што со заминување заради престој во странство бил можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатниот платен налог.

(5) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго осум дена од денот на одземањето.

(6) Овластените царински службеници се должни да водат евиденција за издадените мандатни платни налози од ставот (2) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(9) Формата и содржината на записникот од ставот (1) на овој член и на мандатниот платен налог од ставот (2) на овој член, ја пропишува министерот за финансии.“

Член 3

Во членот 76 во ставот (3) по зборот „висината“ се додаваат и зборовите „и начинот на распределба“.

Член 4

Во членот 77 ставот (1) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно трговец поединец, кој постапува спротивно на членот 47 од овој закон.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице односно трговец поединец ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец.“

Член 5

Во членот 78 во ставот (1) зборовите „100 до“ се бришат.

Член 6

По членот 78, се додава нов член 78-а кој гласи:

„Член 78-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 7

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.